

**Преглед на парични текови
за потребите на пресметката на СBT**

Кредитор _____

Адреса на кредиторот _____

Валута _____

Девизен курс _____

Вкупен износ на кредитот _____

Договорна каматна стапка (%) _____

 фиксна за период од ____ до ____
 променлива за период од ____ до ____

СBT (%) _____

СBT прилагодена (%) _____

Ред. бр.	Датум на паричен тек	Исплата на кредит	Други исплати	Рата	Отплата (главница)	Камата	Други надоместоци	Состојба на кредитот	Паричен тек врз основа на обезбедување (депозит)	Опис	Нето паричен тек	Дисконтиран нето паричен тек	Дисконтирана исплата на кредитот	Дисконтиран паричен тек на обезбедувањето (депозит)
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8	9=3-6+ претходен ред од 9	Оваа колона ја пополнува само банка или штедилница	11	12=(6+7+8)-(3+4)	13	14	15 Оваа колона ја пополнува само банка или штедилница
0														
1														
2														
3														
4														
5														
6														
...														
...														
...														
ВКУПНО														

Напомени: Искажаната СBT (годишна стапка на вкупни трошоци) важи на датумот на изработка на овој преглед на парични текови.

Ратата ги вклучува износот на главницата, каматата, . . .

Во искажаната СBT не се вклучени следниве трошоци, кои треба да ги платите: